

GFF - Програма за зелено финансирање - Шпаркасе Банка Скопје 3

Земја: СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Број на проект: 56150

Деловен сектор: Депозитарен кредит (банки)

Вид на инвестиција: ПРИВАТЕН СЕКТОР

Еколошка категорија:

Планиран датум на одобрување: 4 Април 2025

Статус: Се разгледува, пред финална ревизија

Објава на Резиме на проектот:

Опис на проектот

Обезбедување на долгорочен необезбеден кредит од ЕУР 4,5 милиони во една транша од Програмата за зелено финансирање во Северна Македонија (Green Finance Facility in North Macedonia - GFF , Програмата).

Цели на проектот

Кредитот е наменет за поддршка на инвестиции на МСП во Северна Македонија во проекти кои се квалификуваат а се од сферата на обновлива енергија и/или енергетска ефикасност. 100% од средствата ќе бидат поврзани со инвестиции во транзиција на зелената економија (Green Economy Transition - GET).

Влијание врз транзицијата

ETI 65

Проектот ќе придонесе кон општите цели на Програмата и ќе ги поддржи **зелените и конкурентните квалитети на влијанието на транзицијата**. Предложениот проект ќе придонесе кон квалитетите на зеленото влијание на транзицијата како примарен квалитет, помагајќи во справување со интензитетот на енергија и емисиите на јаглероден диоксид во приватниот сектор во Северна Македонија, со тоа што 100% од инвестициите на Банката ќе бидат насочени кон транзицијата на зелена економија во земјата. Исто така, со секундарните конкурентни квалитети на влијанието на транзиција, проектот ќе се надградува кон поконкурентен финансиски сектор, создавајќи капацитет за Шпаркасе Банка да се финансираат зелени инвестиции, истовремено зголемувајќи ја конкурентноста на МСП во Северна Македонија, со премин кон технологии на обновлива енергија и енергетска ефикасност во нивното работење.

Информација за клиентот

ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Шпаркасе банка АД Скопје (ШБС) е универзална комерцијална банка, која е петта најголема банка во Северна Македонија, со 12,7 % пазарен удел според актива на крајот на третиот квартал 2024 година.

Финансиско учество на ЕБОР

ЕУР 4,500,000.00

Вкупна вредност на проектот

ЕУР 4,500,000.00

Еколошко и социјално резиме

Категоризирано како финансиска институција (2014 ESP).

ШБС е постоечки клиент на Банката и покажува задоволителни резултати во Годишните извештаи за еколошка одржливост. ШБС ќе треба да продолжи да ги одржува еколошките и социјалните менаџмент системи, за да пристапи, да менаџира и да ги надгледува еколошките и социјалните ризици и влијанија, поврзани со проектите кои што ги финансира. ШБС ќе треба да продолжи да биде усогласена со еколошките и социјалните барања на ЕБОР и барањата за работењето наложени од ЕБОР (Performance Requirements - PRs) 2, 4 и 9, вклучувајќи ги исклучоците и референтни листи претставени во ЕБОР Политиките за екологија и социјални аспекти од 2024 година. Ќе треба да продолжи да ги следи релевантните еколошки и социјални менаџмент процедури за ризик на ЕБОР и да достави Годишен еколошки и социјален извештај на Банката. Натамошното кредитирање преку ШБС ќе треба да биде согласно националните еколошки, здравствени, безбедносни и трудови барања. Доколку средствата за финансирање се користат за финансирање на проекти од секторот на соларни фотоволтаични технологии, кои може да вклучат зголемен ризик за принудна работа во ланецот на набавка, овие проекти мора да бидат менаџирани согласно Правилникот за политиките на ЕБОР.

Техничка соработка

Проектот ќе биде поддржан со сеопфатна техничка помош на ШБС и крајните корисници, со цел да се олесни подготовката на проектот и неговата успешна имплементација согласно GFF Програмата. Изворот на финансирање на Фондот за техничка соработка е Заедничкиот фонд за одржлив развоен раст, преку Програмата за развој на Обединетите Нации (United Nations Development Programme - UNDP). Пакетот вклучува и грант компонента во форма на инвестициска поддршка преку Заедничкиот фонд за одржлив развоен раст (преку Програмата за развој на Обединетите Нации) и Владата на Северна Македонија.

Дополнителни бенефити

Дополнителните бенефити се постигнуваат преку комбинирање на неопходните долгорочни финансирања, со техничка поддршка и насочена инвестициска поддршка во пакет кој промовира зелени инвестиции кои ќе ја подобрат конкурентноста на МСП.

Контакт детали за компанијата

Милка Ратајкоска Јолеска

milka.rataikoskajoleska@sparkasse.mk

Тел.: +389 2 3167714

www.sparkasse.mk

улица „Васил Иљоски“ број 14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Разбирање на транзицијата

Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз транзицијата, може да се проверат [тука](#).

Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент.

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте не на:

Телефон: +44 20 7338 7168

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com

За проектите на Банката со државниот сектор, посетете ја веб страната [Набавки на ЕБОР](#):

Телефон: +44 20 7338 6794

Електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн [Образецот за прашања за ЕБОР](#).

Еколошки и социјални политики (ЕСП)

[ЕСП](#) и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на „еколошки стабилен и одржлив развој“. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават информации, согласно релевантните практики, кои се поврзани со ризиците и влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените прашањата.

Повеќе информации за практиките на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може да пронајдете [тука](#).

Интегритет и усогласеност

Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно најдобрите меѓународни практики. Проверката на интегритетот се врши на сите клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови проектите да не претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие заштитни напори, но помага и во мониторинг на ризиците поврзани со интегритетот на проектите во пост-инвестициската фаза.

КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи соодветна активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик во земјите каде Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за општа добра намера.

Пристап до Политика на информации (ППИ)

ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк - [Пристап до политики за информирање](#), за да дознаете кои информации се достапни на веб страната на ЕБОР.

Посебни барања за информации може да се достават преку [Формуларот за прашања за ЕБОР](#).

Независен

<http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml> **механизам**

на

приговори за проектот (НМПП)

Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациите може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.

НМПП независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на информации; да определи дали Банката ги испочитувала еколошките и социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на

[Пристапот до политиките на информирање](#), и онаму каде што е релевантно, да се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, истовремено спречувајќи идни неусогласувања со Банката.

Посетете ја веб страната [Независен механизам за проектната отчетност](#) (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. Можете да [поднесете барање](#) за ревидирање или директно да го контактирате НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com за да добиете упатства и повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање.